

Audit & Business Advisory



Република Северна Македонија
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ – СКОПЈЕ
Republika E Maqedonisë Se Veriut
AGJENCIA PER SHËRBYME MEDIATIKE AUDIO
DHE AUDIOVIZUELE – SKOPJE

Примено / Pranuor: 19.03.2020

Орг. единица Njësia org.	Број Numër	Прилог Shtesë	Вредност Vlerë
03	1237/2	1	

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2019 година
и

Извештај на независните ревизори

A member of

mgeworldwide

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

1

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

- Биланс на состојба 3
- Биланс на приходи и расходи 4
- Извештај за промени во изворите на деловните средства 5
- Белешки кон финансиските извештаи 6

До:
Раководството на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Скопје

Извештај на независните ревизори

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги; Скопје (во понатамошниот текст Агенцијата), составени од Билансот на состојба на ден 31 декември 2019 година и Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промените во изворите на деловните средства за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајни сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија за непрофитни организации, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола, која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Агенцијата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешна контрола на Агенцијата.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

До:
Раководството на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Скопје

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Ревизија, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва

Основа за мислење со резерва

Како што е објавено во Белешка 4 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2019 година, побарувања од купувачи изнесуваат 24.411 илјади денари. Вклучени во овие побарувања се наоѓаат побарувања кои се од минати години во вкупен износ од 23.205 илјади денари, за кои постои значителна неизвесност во поглед на нивната наплатливост и остварување на потенцијални приходи. За овој износ се проценети средствата и обврските во периодот. Најголемиот дел од овие побарувања се застарени побарувања од периодот пред 2012 година (вкупен износ од 22.676 илјади денари), додека остатокот од 529 илјади денари се однесува на побарувања кои се со период помеѓу 2 и 6 години старост.

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за можните ефекти на кои се укажува во пасусот "Основа за мислење со резерва", финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Агенцијата на ден 31 декември 2019 година, како и резултатите од работењето за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствени стандарди кои се применуваат во Република Македонија за непрофитни организации.

Останати прашања

Финансиски извештаи на Агенцијата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година се ревидирани од страна на друг ревизор кој во својот извештај од 18 Март 2019 година изразил некавалификувано мислење за тие финансиски извештаи.

А&БА Грууп дооел, Скопје

Овластен ревизор


Дарко Калин

18 Март 2020



Управител

Дарко Калин



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 2018

Во илјади денари

	Белешка	31 декември 2019	31 декември 2018
СРЕДСТВА			
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Пари и парични еквиваленти	3	184.699	151.759
Побарувања од купувачи	4	24.411	23.803
Други побарувања	5	6.902	729
АВР	6	834	1.467
Залиха	7	61	30
		216.907	177.788
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА			
Нематеријални средства	8	9.618	14.967
Материјални средства	9	213.933	216.650
		223.551	231.617
ВКУПНО СРЕДСТВА		440.458	409.405
ОБВРСКИ И ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА			
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ			
Обврски спрема добавувачи	10	1.666	2.516
Останати краткорочни обврски	11	678	4.245
ПВР	12	20.442	19.927
		22.786	26.688
ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА			
Деловен фонд		223.612	231.647
Вишок на приходи за пренос во наредна година		194.060	151.071
ВКУПНО КАПИТАЛ		417.672	382.718
ВКУПНО ОБВРСКИ И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА		440.458	409.406

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени на 27.02.2020 година, од Раководството на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и потпишани во негово име од:

Д-р Зоран Трајчевски
Директор

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За годината која завршува на 31 декември 2019 и 2018

Во илјади денари

	Белешка	2019	2018
ТЕКОВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од услуги	13	47.972	65.522
Приходи од финансирање	14	2	1
Останати приходи	15	75.130	74.447
Пренесен вишок на приходи од претходна година		151.071	95.901
		274.175	235.871
ТЕКОВНИ РАСХОДИ			
Материјални расходи	16	12.517	9.698
Останати оперативни расходи	17	20.242	30.695
Социјални и други трансфери	18	-	1.000
Капитални расходи	19	4.770	1.847
Плата и надомест на плати	20	42.115	34.636
ВКУПНО ТЕКОВНИ РАСХОДИ		79.644	77.876
Вишок на приходи - Добивка пред оданочување за годината		194.530	157.994
Данок на добивка	21	470	6.923
Вишок/(кусок) на приходи над расходи за годината		194.060	151.071

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

	Деловен фонд	Резервен фонд	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 2018 година	247.071	95.901	342.972
Набавки на основни средства	759	(95.901)	(95.142)
Отпис / продажба на основни средства	(1.406)	-	(1.406)
Амортизација на материјални и нематеријални средства	(15.748)	-	(15.748)
Отпис / продажба ефект на амортизација - нето	959	-	959
Зголемување / (намалување) на залихи - нето	12	-	12
Оперативна нето добивка	-	151.171	151.171
Состојба на 31 декември 2018	231.647	151.071	382.718
Состојба на 1 Јануари 2019 година	231.647	151.071	382.718
Пренос на вишок од предходна година	-	(151.071)	(151.071)
Набавки на основни средства	7.659	-	7.659
Отпис / продажба на основни средства	-	-	-
Амортизација на материјални и нематеријални средства	(15.853)	-	(15.853)
Ревалоризација на материјални и нематеријални средства	813	-	813
Ревалоризација на амортизација	(666)	-	(666)
Неотпишана вредност на отпишани основни средства	(17)	-	(17)
Зголемување / (намалување) на залихи - нето	31	-	31
Вишок на приходи за пренос во наредна година	-	194.060	194.060
Состојба на 31 декември 2019	223.612	194.060	417.672

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. Општи информации

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во понатамошниот текст „Агенцијата“) е самостојно и независно непрофитно регулаторно тело со статус на правно лице со јавни овластувања. Агенцијата е основана на 16.02.2007 година.

Агенцијата е запишана во Централен Регистар на Република Северна Македонија под ЕМБС број 5171440 и со дејност согласно Решението од Централен Регистар со шифра 84.13 – Управување и давање помош за поуспешно деловно работење.

Седиштето на Агенцијата е во Скопје на ул. Македонија бр. 38, Центар.

Работењето на Агенцијата до 2013 година е тесно поврзано со Законот за радиодифузна дејност (Службен весник на Република Македонија бр 100/2005 и пратечките измени и дополнувања објавени во бр. 103/2008, 152/2008, 6/2010, 145/2010, 97/2011, 13/2012 и 72/2013). На 26 декември 2013 година е донесен Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во понатамошниот текст „Законот“), објавен во Службен весник на Република Македонија број 184/2013, додека соодветните дополнувања / измени се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 13/2004, 44/2014, 101/2014, 132/2014, 142/2016 и 132/2017.

Агенцијата се грижи за обезбедување на слободата и плурализмот на изразување, за постоење разновидни, независни и самостојни медиуми и економски и технички развој на дејноста.

Органи на Агенцијата се Советот на Агенцијата и Директор.

Советот на Агенцијата е составен од седум членови со мандат од седум години, кои ги избира Собранието на Република Северна Македонија. Со Одлука бр. 07-2613/1 од 2 јули 2014 година, објавена во Службен весник на Република Македонија бр. 100/2014. Советот на 31 декември 2019 година работи во следниот состав:

Име и презиме	Функција во Советот	Година на назначување
Лазо Петрушевски	Претседател	2014
Д-р Милиам Фетаи	Заменик претседател	2014
Селвер Ајдини	Член	2014
М-р Алма Машовиќ	Член	2014
М-р Методија Јанчевски	Член	2014
Зоран Фиданоски	Член	2014
Лазар Трајчев	Член	2014

Со Агенцијата управува и раководи директор д-р Зоран Трајчевски.

Агенцијата на 31 декември 2019 има 57 вработени (2018: 53 вработени).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. Сметководствени политики

Сметководствените политики се специфични принципи, основи, правила и практики усвоени од страна на Агенцијата при подготвувањето и презентирањето на финансиските извештаи.

Сметководствените политики преставуваат основа при вреднувањето, мерењето, презентирањето и објавувањето на ставките во финансиските извештаи на Агенцијата, кои се применувани конзистентно во текот на деловната година, како и во претходната година.

Деловните промени се евидентираат во деловните книги, согласно домашната законска регулатива. Сметководствената евиденција се води во рамките на Агенцијата.

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовка на овие финансиски извештаи. Сметководствените политики се конзистентно применети на сите периоди објавени во овие финансиски извештаи.

2.1 Основи за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите од Законот за сметководство на непрофитни организации (Службен весник на РМ бр.24/2003, 17/2011, У.суд 80/2005, 154/2015), Правилникот за сметководство на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 42/2003, 8/2009, 12/2009, 175/2011), Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 117/2005, 11/2006) и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр.117/2005).

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 година. Функционална и известувачка валута на Агенцијата е македонски денар. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади денари, освен доколку не е поинаку наведено.

Компаративните износи во 2018 година се презентирани од ревидирани финансиски извештаи.

2.2 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти се состојат од готовина на сметка, готовина во благајна и орочени депозити во банки со доспеаност помала од 3 месеца од датумот на известување.

2.3 Побарувања од купувачи

Побарувањата се признаваат во висина на номиналната вредност искажани во сметководствениот документ според договорените износи, намалени за исправка на ненаплатливи побарувања по основ на застареност на побарувањето, правосилна судска одлука и пријавено ненаплативо побарување од субјекти во стечај и ликвидација.

Побарувањата од купувачи се признаваат и евидентираат во моментот на издавање на:

- Излезна фактура со годишен надомест за надзор во висина од 0,5% од вкупниот годишен приход на операторот кој реемитува програмски сервиси или на давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, остварен со реемитување на програмски сервиси или со обезбедување на аудиовизуелни медиумски услуги по барање во текот на претходната календарска година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. Сметководствени политики (продолжува)

2.3 Побарувања од купувачи (продолжува)

- Излезна фактура за надомест за одобрена дозвола за телевизиско или радио емитување. Во согласност со член 68 од Законот, дозволата за телевизиско или радио емитување ја доделува Агенцијата за одредено ниво на гледаност или служаност (државно, регионално или локално), а имателот на дозволата стекнува право да го емитува радио или телевизискиот програмски сервис во подрачјето за кое ја добил дозволата. Дозволите се одобруваат во постапка на јавен конкурс, а одлуката за доделување на дозвола за телевизиско или радио емитување се објавува во Службен весник на Република Северна Македонија и на веб страната на Агенцијата. Дозволите се издаваат за време траење од 9 години со можност за нивно продолжување. Надоместокот за одобрените дозволи се утврдува на начин утврден во член 80 од Законот, а се наплаќа за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделување на дозволата, во рок од 30 дена од денот на прием на фактурата издадена од Агенцијата.

2.4 Материјални и нематеријални средства

Во нематеријални и материјални средства се класифицираат средствата што:

- Се држат за остварување на дејноста, и
- Се очекува да се користат повеќе од еден финансиски период и чија поединчена вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност.

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Последователно на секој датум на известување, тие се ревалоризираат со примена на официјално објавени коефициенти на ревалоризација врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и (ревалоризирана) исправка на вредноста. Нето ефектот од ревалоризацијата се признава на товар на изворите на деловните средства. Изворите на деловни средства на Агенцијата се зголемуваат за износот на вредноста на набавени материјални и нематеријалните средства. Материјалните и нематеријалните средства се признаваат како капитален трошок во период на настанување (исплата). Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во билансот на успех во текот на финансискиот период во кој се јавуваат.

Амортизацијата на материјалните и нематеријалните средства се пресметува пропорционално со цел да се алоцира нивната набавна вредност до нивната резидуална вредност во текот на проценетиот век на употреба, со примена на следните годишни стапки за амортизација:

Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделни недвижности, опрема и нематеријалните средства се:

	2019	2018
Градежни објекти	1%-3%	1%-3%
Компјутери, мебел и друга опрема	10%-20%	10%-20%
Транспортни средства	15%-25%	15%-25%
Софтвер	20%	20%

Амортизацијата се признава на товар на изворите на деловните средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. Сметководствени политики (продолжува)

2.5 Тековен и одложен данок на добивка

Данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

(а) Тековен данок на добивка

Данок на вкупен приход – 2019 година

Данокот на вкупен приход се пресметува и плаќа во висина од 1% од износот на остварените вкупни приходи од стопанска дејност во календарската година на износот кој надминува 1.000.000 денари.

Данок на добивка - 2018 година

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

(б) Одложен данок на добивка

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

Со состојба на 31 декември 2019 и 2018 година Агенцијата нема евидентирано одложени даночни обврски односно средства.

2.6 Извори на деловни средства

Изворите на деловни средства во Билансот на состојба кај Агенцијата се проценуваат според утврдена вредност на стекнатиот:

- Деловен фонд;
- Ревалоризациона резерва и
- Резервен фонд.

2.7 Обврски

Обврските кон добавувачите и вработените, како и обврските за плати, даноци, придонеси и останати тековни обврски се искажуваат по нивна номинална вредност. Обврските евидентирани во девизи се пресметуваат по среден курс на НБРСМ.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. Сметководствени политики (продолжува)

2.8 Признавање на приходи и расходи

Критериумите за признавање на приходи и расходи во Агенцијата се засновани врз сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции како што следи:

- Приходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале, доколку се мерливи и расположливи. Приходите се мерливи доколку се определени во однос на вредност. Приходите се расположливи кога се генерирани и настанати во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов истите да се однесуваат на пресметковниот период и се користат за покривање на обврските за соодветниот пресметковен период.
- Расходите се признаваат во пресметковниот период во кој тие настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов поврзаните обврски да се настанати во тој пресметковен период.

2.9 Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски денари по средниот курс на Народна Банка на Република Северна Македонија на последниот ден од периодот на известување. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	<u>31 декември 2019</u>	<u>31 декември 2018</u>
1 УСД	54,9518 Денари	53,6887 Денари
1 ЕУР	61,4856 Денари	61,4950 Денари

2.10 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на ден на билансирање (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани после датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Денарски сметки во банка	184.626	151.678
Денарска благајна	18	4
Девизна благајна	55	77
Вкупно	<u>184.699</u>	<u>151.759</u>

4. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Побарувања од купувачи во земјата	24.411	23.803
Вкупно	<u>24.411</u>	<u>23.803</u>

Преглед за старосна структура на побарувања со состојба 31.12.2019:

	<u>домашни во 000 денари</u>	<u>Вкупно во 000 денари</u>
до 1 месец	1.156	1.156
од 1 до 3 месеца	-	-
од 3 месеца до 6 месеца	-	-
од 6 месеца до 1 година	-	-
над 1 година	23.255	23.255
Вкупно побарувања	<u>24.411</u>	<u>24.411</u>
Исправка на вредност на побарувања	-	-
Вкупно	<u>24.411</u>	<u>24.411</u>

5. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Побарувања од вработени	32	32
Други краткорочни побарувања	234	72
Данок на додадена вредност	507	625
Побарувања за повеќе платени даноци од добивката	6.128	-
Вкупно	<u>6.902</u>	<u>729</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. АВР

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Други активни временски разграничувања	834	1.467
Вкупно	<u>834</u>	<u>1.467</u>

7. ЗАЛИХА

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Други активни временски разграничувања	61	30
Вкупно	<u>61</u>	<u>30</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

8. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Нематеријални средства - софтвер	Вкупно
Набавна Вредност		
Состојба на 01.01.2018	31.383	31.383
Набавки во текот на годината	474	474
Ревалоризација	-	-
Отпис	-	-
Состојба на 31.12.2018	31.857	31.857
Состојба на 01.01.2019	31.857	31.857
Набавки во текот на годината	210	210
Ревалоризација	309	309
Отпис	(1.693)	(1.693)
Состојба на 31.12.2019	30.683	30.683
Исправка на вредноста		
Состојба на 01.01.2018	(11.326)	(11.326)
Амортизација за годината	(5.564)	(5.564)
Ревалоризација	-	-
Намалување на исправката	-	-
Состојба на 31.12.2018	(16.890)	(16.890)
Состојба на 01.01.2019	16.890	16.890
Амортизација за годината	5.643	5.643
Ревалоризација	224	224
Намалување на исправката	(1.693)	(1.693)
Состојба на 31.12.2019	21.065	21.065
Сегашна вредност на 31.12.2019	9.618	9.618
Сегашна вредност на 31.12.2018	14.967	14.967

Агенцијата со 31.12.2019 година има набавено нематеријални средства во износ од 210 илјади денари. Набавната вредност на нематеријалните средства изнесува 30.683 илјади денари, а акумулираната амортизација со 31.12.2019 година изнесува 9.618 илјади денари (31.12.2018 година: 14.967 илјади денари).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

9. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Градежни објекти	Опрема, мебел и тран. с-ва	Уметнички слики	Инвест. тек	Вкупно
Набавна Вредност					
Состојба на 01.01.2018	202.096	70.523	956	1	273.576
Набавки во текот на годината	-	285	-	-	285
Ревалоризација	-	-	-	-	-
Отпис	-	(1.406)	-	-	(1.406)
Состојба на 01.01.2019	202.096	69.402	956	1	272.455
Набавки во текот на годината	2.223	5.225	-	-	7.449
Ревалоризација	-	504	-	-	504
Отпис	-	(11.749)	-	-	(11.749)
Состојба на 31.12.2019	204.319	63.382	956	1	268.659
Исправка на вредноста					
Состојба на 01.01.2018					-
Амортизација за годината	4.042	42.539	-	-	46.581
Ревалоризација	2.021	8.163	-	-	10.184
Намалување на исправката	-	(959)	-	-	(959)
Состојба на 01.01.2019	6.063	49.743	-	-	55.806
Амортизација за годината	2.021	8.189	-	-	10.210
Ревалоризација	89	353	-	-	442
Намалување на исправката	-	(11.731)	-	-	(11.731)
Состојба на 31.12.2019	14.236	96.297	-	-	110.533
Сегашна вредност на 31.12.2019	190.083	(32.915)	956	1	158.126
Сегашна вредност на 31.12.2018	196.033	19.659	956	1	216.649

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

10. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Обврски спрема добавувачите во земјата	1.666	2.516
Вкупно	<u>1.666</u>	<u>2.516</u>

11. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Обврски за даноци и придонеси од добивката	577	4.144
Обврски кон вработени	40	40
Други краткорочни обврски	61	61
Вкупно	<u>678</u>	<u>4.245</u>

12. ПВР

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Однапред пресметани приходи	20.442	19.927
Вкупно	<u>20.442</u>	<u>19.927</u>

13. ПРИХОДИ ОД УСЛУГИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Приходи од услуги	47.972	65.522
Вкупно	<u>47.972</u>	<u>65.522</u>

14. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Приходи од позитивни курсни разлики	2	1
Вкупно	<u>2</u>	<u>1</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019
Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено
15. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Приходи од фондови и буџети	74.642	73.515
Други приходи	488	932
Вкупно	<u>75.130</u>	<u>74.447</u>

16. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Потрошени канцелариски материјали, с-ва за хигиена	817	769
Потрошена електрична и топлинска енергија	2.273	2.463
Одржување на опрема	5.738	3.140
Печатарски услуги	168	105
Трошоци за поштенски услуги	1.507	1.238
Трошоци за репрезентација	537	410
Трошоци за наемнина	1.197	1.178
Останати материјални трошоци	280	395
Вкупно	<u>12.517</u>	<u>9.698</u>

17. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Провизија за платниот промет	84	85
Камати на кредити и заеми	-	7.281
Премии за осигурување	266	256
Дневници за службено патување и патни трошоци	2.147	1.784
Надоместоци на трошоците на работниците	9.849	9.000
Негативни курсни разлики	-	1
Членарини	211	190
Интелектуални услуги	5.603	8.573
Останати расходи	2.082	3.525
Вкупно	<u>20.242</u>	<u>30.695</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

18. СОЦИЈАЛНИ И ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Донации	-	1.000
Вкупно	-	1.000

19. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Основни средства	4.770	1.847
Вкупно	4.770	1.847

20. ПЛАТИ И НАДОМЕСТ НА ПЛАТИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Вкалкулирани бруто плати	42.115	34.636
Вкупно	42.115	34.636

Платите и надоместоците на вработените се пресметани и исплатени во согласност со Правилникот за плати и други надоместоци на вработените во Агенцијата и Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Агенцијата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

21. ДАНОК НА ДОБИВКА

Со состојба на и за годината што заврши со 31 декември 2019, Агенцијата го примени Членот 4-а од Законот за данок на добивка (Сл. весник бр. 275/2019 од 27 декември 2019 година) и пресметан данок на вкупен приход согласно тој член по стапка од 1% од износот на остварените вкупни приходи од стопанска дејност во календарската година на износот кој надминува 1.000.000 денари.

Усогласувањето на данокот на добивка за годините што завршуваат на 31 декември 2019 и 2018 година, е како што следи:

	2019
1 Вкупни приходи од вршење на стопанска дејност	47.972
2 Намалување на приходот за 1.000.000 денари	1.000
3 Вкупни приходи по намалување (1-2)	46.972
4 Годишен данок на вкупен приход (3*1%)	470
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>1,00%</i>
	2018
1 Добивка/(загуба) пред оданочување за годината	62.093
2 Неодбитни трошоци за даночни цели	7.138
3 Оданочиви приходи од поврзани субјекти	
4 Незатворени салда на побарувања по заеми	
5 Даночна основа (1 + 2 + 3 + 4)	69.231
6 Намалување на даночна основа	-
7 Даночна основа по намалување (5-6)	69.231
8 Пресметан данок на добивка (7 x 10%)	6.923
9 Намалување на пресметан данок на добивка	-
Данок на добивка по намалување	6.923
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>11,15%</i>

Агенцијата нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски извештаи, бидејќи не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2019

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

22. ВОНБИЛАНСНА ИЗЛОЖЕНОСТ И НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Со состојба на 31 декември 2019 година Агенцијата нема вонбилансна изложеност.

Со состојба на 31 декември 2019 година Агенцијата нема неизвесни побарувања како и обврски кои би произлегле од судски спорови.

23. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2019 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиски извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Период: 01.01.2019 до 31.12.2019 Контролен број: 3200000000618023

Вид на работа: 1 2 3 Идентификационен број (ЕМБС): 4 5 6 7 8 9 10 11 Резервни кодекси: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Име на непрофитната организација: АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИО ВИЗУЕЛНИ МЕДИУМ УСАГГ
 Седиште: УЛ. МАКЕДОНИЈА БР. 38, СКОПЈЕ - СЕНТАР.

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

во периодот од 01.01. до 31.12. 2019 година

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на ЛОП	Износ	
			(во денари)	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	РАСХОДИ:			
	МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)			
1	Потрошени материјали	2 0 1	9098472	12517406
2	Потрошена енергија	2 0 2	769578	816946
3	Други услуги	2 0 3	2462719	2273547
4	Превозни - транспортни услуги	2 0 4	3245562	5906560
5	Издаатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	2 0 5	1237503	1506654
6	Амортизација	2 0 6	440490	536356
7	Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги	2 0 7		
8	Наемнини	2 0 8		
9	Други материјални расходи	2 0 9	1177720	1197155
10	ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	2 1 0	394900	280218
	ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)			
11	Провизија за платниот промет	2 1 1	30694958	20242084
12	Камати на кредити и засми	2 1 2	84949	83394
13	Премии за осигурување	2 1 3	7280798	
14	Дневници за службено патување и патни трошоци	2 1 4	256108	266246
15	Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	2 1 5	1783854	2146898
16	Негативни курсни разлики	2 1 6	9000018	9848999
17	Членарини	2 1 7	629	17
18	Други расходи	2 1 8	189972	210610
19	Издаатоци за меѓународна соработка	2 1 9	12098630	7685920
20	Пренесени средства	2 2 0		
	КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223 + 224 + 225)	2 2 1		
21	а) Средства за градежни објекти	2 2 2	1847473	4770189
22	б) Средства за опрема	2 2 3		
	в) Други капитални средства	2 2 4	686948	4740748
		2 2 5	1160525	29441

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АСТ	Износ			Нето (5-6)
			Претходна година (почетна состојба)	Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7
	I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (од 012 до 017)					
7.	Жиро-сметка	0 1 1	151758714	184698941		184698941
8.	Благајна	0 1 2	151677909	184626168		184626168
9.	Девизна сметка	0 1 3	80805	72793		72793
10.	Издвоени парични средства и кредитиви	0 1 4				
11.	Нерезидентна девизна сметка	0 1 5				
12.	Други парични средства	0 1 6				
13.	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	0 1 7				
14.	III. КУПУВАЧИ	0 1 8				
15.	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	0 1 9	23803418	2441130		2441130
16.	V. КРАТКОРОЧНО-ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	0 2 0				
17.	VI. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	0 2 1				
18.	VII. ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕКЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	0 2 2	103932	266081		266081
	VIII. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025 + 026 + 027)	0 2 3	625393	6635457		6635457
19.	Однапред платени разграничени трошоци	0 2 4	1467175	834383		834383
20.	Пренесен вишок на приходи од претходната година	0 2 5				
21.	Други активни временски разграничувања	0 2 6				
		0 2 7	1467175	834383		834383
						026202

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5
	ПАСИВА:			
	I. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА (045)			
34.	Деловен фонд	0 4 4	231647090	223611904
35.	РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	0 4 5	231647090	223611904
	III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (048 до 060)	0 4 8		
36.	Долгорочни кредити од банки во земјата	0 4 7		
37.	Долгорочни кредити од странство	0 4 8		
38.	Други долгорочни обврски	0 4 9		
	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (062 до 081)	0 5 0		
39.	Хартии од вредност	0 5 1	6760972	2344014
40.	Добавувачи	0 5 2		
41.	Обврски према државата и други институции за даноци и придоноси и други обврски	0 5 3	2515957	1666060
42.	Краткорочни финансиски обврски	0 5 4	4145079	573073
		0 5 8		

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
1	2	3	4	5
43.	Други краткорочни обврски	0 5 6	101026	101027
44.	Краткорочни обврски спрема меѓународни организации	0 5 7		
45.	Обврски за примени донации во пари од меѓународни организации	0 5 8		
46.	Обврски за примени донации во натура од меѓународни организации	0 5 9		
47.	Други обврски спрема меѓународни организации	0 6 0		
48.	Обврски за плати	0 6 1		
49.	V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	0 6 2	110997653	214501982
	Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред наплатени приходи	0 6 3	19926915	20441945
50.	Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	0 6 4	151070738	194600039
51.	Други пасивни временски разграничувања	0 6 5		
52.	VI. РЕЗЕРВЕН ФОНД	0 6 6		

